

NEW MUSSO GRAND, CrewVan, MY22

од 01.12.2022



	2.2 e-XDi	2.2 e-XDi
Работна зафатнина (ccm):	2157 ccm	2157 ccm
Број на цилиндри:	4 /16	4 /16
Моќност (kw/ks):	148.6/202ks@4000 rpm	148.6/202ks@4000 rpm
Вртежен момент (Nm):	441Nm @1600-2600 rpm	441Nm @1600-2600 rpm
Максимална брзина (km/h):	185	180
Димензии (Д/Ш/В/М) mm	5405 / 1950 / 1855 / 3210	5405 / 1950 / 1855 / 3210
Димензии Багажник (Д/Ш/В) mm	1600 / 1570 / 570	1600 / 1570 / 570
Клиренс mm	215-220	215-220
Потрошувачка (lit/100km):		
комбинирано	8.2	8.9
Менувач	Мануелен МТ6	Автоматски АТ6
Погон	Заден / 4WD	Заден / 4WD
Гориво:	Дизел	Дизел

Тип на возило:

Пикап товарно возило N1, со двојна кабина за 1+4 патници и за товар со отворен дел.

За Правни лица можност за поврат на 18% ДДВ

Аутомакедонија АД Скопје

16 Македонска бригада бр. 2, Скопје, Македонија
 МБ: 4058097, ДБ: МК 4030947262832
 Тел: +389 2 3103 130, +389 2 3103 131
 automak@automakedonija.com.mk

Димензии товарен дел во мм:	
Ширина на товарен дел	1.570 mm
Должина на товарен дел	1.610 mm
Висина на товарен дел	571 mm

Маса / Носивост во кг:	
Влечна моќ на кочена приколка	3.500 kg
Носивост на товарен дел	1.060 kg

Цена на модели MY23

Стандарден мотор	опрема	цена со ДДВ	цена БЕЗ ДДВ
2.2 е-XDi, 181кв, МТ6, 4WD	ENTRY	33.900	28.730
2.2 е-XDi, 181кв, МТ6, 4WD, LD	COMFORT	36.500	30.930
2.2 е-XDi, 181кв, МТ6, 4WD, LD	BUSINESS	39.500	33.475
2.2 е-XDi, 181кв, АТ6, 4WD, LD	EXCLUSIVE	46.500	39.410

* важност на ценовникот од 01.12.2022 год, Аутомакедонија АД го задржува правото на измена на цени без претходна најава

Нивоа на опрема и опременост

ENTRY

Стандардна опрема – ENTRY
<ul style="list-style-type: none"> - 4WD погон на сите тркала , диференцијал со 4H и 4L функција - ABS систем за кочење со вентилирачки дискови напред и дискови назад - ESP – електронски програм за стабилност (со TCS & ARP & HBA & HSA & ESS & HDC) - рачки во боја - PVC заштита на врати напред, позади - 5 седишта (дупла кабина - Crew Van) - Возачко седиште со висинско подесување и лизгачки наслон за глава - Совозачко седиште со лизгачки наслон за глава - Наслон за рака - Платнени седишта - 2 x AirBag - Појаси на предни седишта со затегнување - задни седишта со појаси - ISOFIX - позиција за детско седиште со заклучување - Подсетник за појаси на предни седишта

- Инструмент табла со механички покажувачи
- Предни светла со висинско подесување
- Магленки напред - сјалица
- Магленка позади
- VOLTAGE STABILIZER
- Дневно светло - халогени
- Трепкачи - сјалица
- Возачки прозор со 1 Допир функција
- IMMOBILIZER
- Преден брисач со сензор
- Шофершајбна со соларна заштита
- Кожен менувач
- Мануелен Клима уред
- **AUDIO PACK 2** - 2DIN RADIO MP3 AUDIO со RDS , BLUETOOTH , USB, команди на волан
- Кожен волан со греење
- Темпомат
- Паркинг сензори, напред и позади
- **BEDLINER** , пластична заштита на товарен дел
- **17 челични фелни со гуми 235/70 R-17**

COMFORT

COMFORT + дополнително на Entry

- 17" Алумински фелни со гуми 235/70 R-17
- **Кровни шини**
- **LEVELING-Халогени предни светла со лупа, LED дневни светла, LED трепкачи**
- **LED магленки напред**
- **Smart Audio pack: 8" DISPLAY** осетлив на допир, Android Auto, Carplay, BLUETOOTH, команди на волан, 6 звучника...
- Задна камера за помош при возење и паркирање наназад
- **VENTILATION PACK 1** - комбинирани еко кожа седишта, предни седишта со греење и вентилирање
- **SMART KEY PACK:** Стартување и влез во возило на копче (Keyless), Електрично заклучување на волан, Двоен паметен клуч со добродојде систем, светла во ретровизор.

BUSINESS

BUSINESS + дополнително на Comfort

- **LD/4WD - Заклучување Диференцијал (LOCKING DIFFERENTIAL) – Автоматски (без копче)**
- 18" Алумински фелни со гуми 255/60 R-18
- 25W XENON, HID предно светло, LED дневно светло, LED предни трепкачи, мануелно подесување
- **SMART AUDIO+AMS PACK [EU]: AMS & 4 AMS Камери SD тип** (напред, надворешни ретровизори,позади), 8" SMART AUDIO RD, BLUETOOTH, команди на волан, 6 звучника, ANTENNA GLONASS ANTENNA,DAB ANTENNA, Електрично заклучување на волан, Стартување возило на копче, Двоен паметен клуч со добродојде систем, светла во ретровизори
- **VENTILATION PACK 2** : Кожени седишта , предни седишта со греење и вентилирање
- Автоматски Премиум клима уред со AQS

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE + дополнително на Business

- **A/T-6 брзински AISIN Автоматски менувач со кожена облога**
- **20" Алумински фелни со гуми 255/50 R-20"**
- **Сончев кров Стандард: со отворање и заштитна завеса**
- Сензор за слеп агол, сензор за ненапуштање на лента, сензор за задна опасност при излез од паркинг, ESP advance
- **EU NAVI + AMS PACK** - AMS , 4 AMS Камери HD тип (напред, надворешни ретровизори, позади) 9.2" колор дисплеј на централна конзола осетлив на допир, EU Навигација на SD card RDS, команди на волан , 6 звучника, Bluetooth,...
- **AEBS PACK 2** - Мануелно подесив електрохроматски ретровизор , ELECTRIC MNL LEVELING-HID XENON , LED дневно светло , LED предни трепкачи , **BLACK FACE TFT CLUSTER:** комбинирана дигитално механичка инструмент табла со 7" патен компјутер пред возач, автоматски систем за хитно кочење, систем за задржување во возачка лента, асистенција за автоматско долго светло.
- **BROWN LEATHER PACK** : Кожен волан со Дијамантски шав, Греење на волан, Пластичен трим на врата, Кожени седишта, Електрично подесиви возачко и совозачко седиште, Лумбарна поддршка возачко седиште, AIRBAG во страници на предни седишта, двојна AIRBAG странична завеса, прекинувач за AirBag преден, Предни седишта со греење и вентилирање
- **STEERING PACK 1** - Прогресивен серво волан со телескопско и висинско подесување
- **Deck Pillar** - аеродинамична украсна странична пластика
- **БОЈА:** МЕТАЛИК ПО ИЗБОР

Цени на ИЗБОРНА ОПРЕМА

ДОПОЛНИТЕЛНА ИЗБОРНА ОПРЕМА - ОПЦИОНАЛИ	eur
A/T-6 AISIN , 6 - брзински Автоматски менувач со кожена облога	2.500
LD/4WD - Заклучување Диференцијал (LOCKING DIFFERENTIAL) – Електронски	500
Единечни опции	
17" Алумински фелни со гуми 235/70 R-17"	500
18" Алумински фелни со гуми 255/60 R-18	1.000
20" Алумински фелни со гуми 255/50 R-20" SPUTTERING WHEEL	1.800
Црно - сребрени кровни шини	300
DECK PILLAR, декоративна аеродинамична заштита на товарен дел	800
Патосници	150
BLACK FACE TFT CLUSTER Инструмент табла со 7" патен компјутер	800
25W HID XENON предно светло со LED дневно светло, LED предни трепкачи, мануелно подесување	1.200
LEVELING-Халогени предни светла со лупа, LED дневни светла, LED трепкачи	700
LED магленки напред	300
Сончев кров (шибер)	800
Паркинг сензори напред и позади	500
Сензор за слеп агол, сензор за ненапуштање на лента, сензор за задна опасност при излез од паркинг, ESP advance	1.000
Автоматски Двозонски клима уред	500

Опционални Пакети	eur
SMART AUDIO PACK - 8" SMART AUDIO Android Auto, Carplay, камера за помош при возење и паркирање наназад, RDS, BLUETOOTH, команди на волан, 6 звучника	1.300
SMART AUDIO+AMS PACK - AMS и 4 AMS Камери (напред, надворешни ретровизори, позади) , 8" SMART AUDIO, RDS, BLUETOOTH, команди на волан, 6 звучника, Електрично заклучување на волан , Двоен pamетен клуч со добродојде систем , светла во ретровизори (САМО СО АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ)	2.500
EU NAVI + AMS PACK - AMS , 4 AMS Камери (напред, надворешни ретровизори, позади) , HD тип 9.2" колор дисплеј осетлив на допир, EU Навигација на SD card RDS , BLUETOOTH , команди на волан , 6 звучника	3.000
SMART KEY PACK - Електрично заклучување на волан , Двоен pamетен клуч со добродојде систем , светла во ретровизори	500
SAFETY PACK 2 - AIRBAG во страници на предни седишта , двојна AIRBAG странична завеса , прекинувач за AirBag преден	600
AEBS PACK 1 - мануелено подесив електрохроматски ретровизор , LEVELING-PROJ , LED предни трепкачи , BLACK FACE TFT инструмент табла , автоматски систем за хитно кочење, систем задрување во возачка лента, асистенција за автоматско долго светло	2.000
AEBS PACK 2 - Мануелено подесив електрохроматски ретровизор , ELECTRIC MNL LEVELING-HID XENON , LED дневно светло , LED предни трепкачи , BLACK FACE TFT инструмент табла , автоматски систем за хитно кочење, систем за задрување во возачка лента, асистенција за автоматско долго светло	2.500
ЕКО кожа седишта	500
VENTILATION PACK 1 - Еко кожа седишта, предни седишта со греење и вентилирање	1.000
VENTILATION PACK 2 - Кожени седишта , предни седишта со греење и вентилирање	1.800
BROWN PACK - BROWN COLOR : Кожен волан со Дијамантски шав , Греење на волан , Кожени седишта , Електрично подесиви возачко и совозачко седиште , Лумбарна поддршка возач , AIRBAG во страници на предни седишта , двојна AIRBAG странична завеса , прекинувач за AirBag преден , Предни седишта со греење и вентилирање	3.000
STEERING PACK 1 - Прогресивен серво волан со телескопско и висинско подесување	300
БОЈА: БЕЛА	0
БОЈА: МЕТАЛИК	500
БОЈА: WHITE PEARL - Бела Перла металик	600